

# А – Нацрт измена на Интегрирана еколошка дозвола

---

Име на компанијата:

ДТП ПРОГРЕС 1998 увоз-извоз

Ул.Панче Поповски бр.27

Поштенски број и град:

1230

Гостивар

---

Број на дозвола

Бр.

---

# Содржина

A- Нацрт измена на Интегрирана еколошка дозвола.....	
Содржина .....	
Вовед .....	<b>3</b>
Дозвола .....	
1 Инсталација за која се издава дозволата.....	
2 Работа на инсталацијата .....	
2.1 Техники на управување и контрола.....	
2.2 Суровини (вклучувајќи и вода) .....	
2.3 Техники на работа .....	
2.4 Заштита на подземните води.....	
2.5 Ракување и складирање на отпадот .....	
2.6 Преработка и одлагање на отпад .....	
2.7 Енергетска ефикасност .....	
2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија.....	
2.9 Бучава и вибрации.....	
2.10 Мониторинг .....	
2.11 Престанок на работа .....	
2.12 Инсталации со повеќе оператори .....	
3 Документација .....	
4 Редовни извештаи.....	
5 Известувања .....	
6 Емисии.....	
6.1 Емисии во воздух .....	
6.2 Емисии во почва .....	
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација) .....	
6.4 Емисии во канализација.....	
6.5 Емисии на топлина .....	
6.6 Емисии на бучава и вибрации .....	
7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води .....	
8 Услови надвор од локацијата .....	
9 Програма за подобрување.....	
10 Договор за промени во пишана форма .....	
Додаток 1.....	
Додаток 2.....	

## Вовед

*Овие воведни белешки не се дел од дозволата*

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Сл. весник Бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови", до одобреното ниво во Дозволата.

## Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

### *Асфалтна база*

#### ♦ *Опис на асфалтна база и каменоломот*

Инсталацијата Прогрес 1998 се наоѓа во атарот на селото Мирдита, близу Гостивар. Локацијата на каменоломот со асфалтната база Прогрес 98, се наоѓа во местото викано Краста 2, на левата страна од магистралниот пат Гостивар- Кичево. Наоѓалиштето на камен е во фаза на експлоатација. Прогрес 1998 ДООЕЛ увоз-извоз с.Вруток Гостивар ќе го зголеми производствениот капацитет на постоечката асфалтна база за која поседува А - Интегрирана еколошка дозвола со бр. 11-6420/2 од 23.11.2015 год. од 50 т/ч на 250 т/ч. Технологијата на производство ќе биде ист како и кај веќе постоечката асфалтна база. Асфалтната база во инсталацијата ќе зафаќа површина од 4000м<sup>2</sup> и со новото проширување ќе овозможува производство на асфалтна маса со капацитет од 250т/ч. Со измените кои се предвидени со модернизација на стационарната асфалтна база, на веќе постоечките делови на асфалтната база,

1. Бункери за фракции - 9 ком.
  2. Транспортни ленти
  3. Резервоари за битумен - 2 ком.
  4. Резервоари за екстра лесно гориво - 2 ком
  5. Мешалка за полимер битумен.
- Ќе се инсталираат следните дополнителни делови од асфалтната база од типот АММАНН :
1. Сушара
  2. Оџак
  3. Елеватор
  4. Вибрационо сито **AMMANN AME 200-5-6**
  5. Мешалка за асфалт - **AMMANN** бункер 2.5 т, корпа 2.5 т.
  6. Бункери за готов асфалт - 450 т капацитет за складирање
  7. Вреќкаст филтер - 970 вреќи
  8. Вентилатор
  9. Силос за филер - 2 ком. со капацитет од 35 м<sup>3</sup>
  10. Командна куќичка

Инсталацијата на Прогрес 1998 претставува интегрирана технолошко - производна целина составена од каменолом и асфалтна база лоцирана во рамките на концесијата за експлоатација на минералната сировина и истата се наоѓа во атарот на селото Мирдита катастарски реон с.Вруток надвор од урбанизирано подрачје близу Гостивар. Управната зграда на компанијата со стручните служби се наоѓаат на самата локацијата.


Локацијата на каменоломот со стационарна асфалтна база Прогрес 1998 е на м.в. вКраста 2г атар на с. Мердита-Гостивар, на левата страна на магистралниот пат Гостивар-Кичево.

Поблиски населени места се селата: Вруток, Равен, Мердита и Сушица, кои од инсталацијата се оддалечени 2 до 3 км.

Инсталацијата се состои од стационарна асфалтна база и две технолошка линии за дробење, мелење и класирање на сив варовник, плац за складирање на готовите производи, објекти за складирање на помошни материјали, компресорска станица, резервоар за нафта, трафостаница, паркинг за возилата и градежната механизација и управна зграда.

Во состав на инсталацијата се наоѓа хала за сервисирање на возилата и градежната механизација и магацински простор за резервни делови за одржување на опремата. Технолошка и санитарна вода на локацијата се користи од општинската водоводна мрежа на град Гостивар.

Самата локација има атмосферска канализација која преку преливна шахта се влива во дренажен канал за атмосферска вода.



Техничко технолошката целина за експлоатација на минерална сировина мермеризиран варовник и производство на асфалт на инвеститорот Прогрес 1998 ДООЕЛ увоз - извоз с.Вруток, Гостивар се состои од следниве производно - организациски единици:

1. Површински коп за експлоатација на минерална сировина - мермеризиран варовник;

2. Погон со сепарација за преработка на минерална сировина - мермеризиран варовник;
3. Погон со постројка за производство на асфалт;
4. Погон механизација со хала за сервисирање на возила и градежни машини;
5. Управна зграда и помошни објекти;
6. Интерна сообраќајница.

Целата техничко технолошка целина за експлоатација на минерална сировина - мермеризиран варовник и производство на асфалт на инвеститорот Прогрес 1998 ДООЕЛ увоз-извоз с.Вруток, Гостивар е сместена во рамките на концесионото поле кое согласно Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина - градежно технички камен мермеризиран варовник на локалитетот КРАСТА 2, општина Гостивар, склучен помеѓу Владата на Република Македонија и Друштвото за вадење камен, трговија и производство ПРОГРЕС 1998 ДООЕЛ увоз-извоз с.Вруток Гостивар и изнесува 0.218988 км2.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Нема	/	/

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
<b>ДТП Прогрес 1998 - Гостивар</b>		
ДУОП	Бр. 11-8503/1	19.09.2013
<b>ИЕД Прогрес 1998 - Гостивар</b>	Бр.11-6420/2	23.11.2015
<b>Измена на А - ИЕД Прогрес 1998 - Гостивар</b>		

### Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адресата **Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје**

## Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

## Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

## Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

## Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

### Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање {Бр.}	Добиено	
Барање Бр 11-6251/1	01.11.2007	Доставено е барањето за добивање дозвола за усогласување со оперативен план
Објава на Барање бр.11-4446/1	13.05.2013	
Објава на Нацрт дозвола 11-9573/1	24.07.2013	
А- Дозвола за усогласување со оперативен план Бр. 11-8503/1	19.09.2013	
Известување 0301-18	04.03.2014	
Информација по допис 11-10520/3	24.10.2014	
Записник од извршен увид од инспекциски надзор 07/267	17.12.2014	
Заклучок од извршен инспекциски надзор 07/267	17.12.2014	
Информации за тековна состојба 11-837/1	26.01.2015	
Објава на Нацрт ИЕК Бр.11-6420/1	29.07.2015	
Издадена ИЕД Бр.11-6420/2	23.11.2015	
Решение за издавање на А-ИЕД Бр.11-6420/2	23.11.2015	
Достава на А-ИЕД до Прогрес 1998 дооел Бр.11-6420/2	23.11.2015	
Достава на А-ИЕД до Општина Гостивар		



Бр.11-6420/2	23.11.2015	
Достава на А-ИЕД до ДИЖС Бр.11-6420/2	23.11.2015	
Објава на А-ИЕД Бр.11-1250/1	10.02.2016	
Известување за промена на работата на инсталацијата Бр.11-2578/1	25.04.2019	
Известување од МЖСПП до Инсталација за промена на работата Бр.11-2578/1	01.07.2019	
Достава на барање за Измена на А-ИЕД УП1-11/3 113/2020	28.01.2020	
Дозвола Бр.		Одлучено Позитивно



Дозвола

Закон за животна средина

## Дозвола

Број на дозвола

**Бр.11-/1 од**

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. весник Бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,129/15,192/15,39/16,28/18,65/18,99/18), го овластува

---

оператор : ДТП ПРОГРЕС 1998 увоз-извоз, Гостивар  
регистралирано седиште на Ул.Панче Поповски бр.27  
Адреса:

Поштенски број Град: 1230 Гостивар  
Држава: Република Северна Македонија

да раководи со Инсталацијата

Цело име на инсталацијата: ДТП ПРОГРЕС 1998 увоз-извоз, Гостивар.

Адреса Краста 2 , с.Вруток бб. Вруток  
Поштенски број Град : 1230 Гостивар

во рамките на дозволата и условите во неа.

**МИНИСТЕР**

**Naser Nuredini**

Датум

## Услови

### 1 Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1


Табела 1.1.1		
Активност од Анекс 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
		0. 218988 км <sup>2</sup>
Точка 3.5	Стационарни асфалтни бази 250t/h	(4.624.830; 7.488.500); (4.625.250; 7.488.895); (4.625.170; 7.488.085); (4.624.670; 7.488.874); (4.624.706; 7.488.790); (4.624.522; 7.488.682); (4.624.644; 7.488.450); (4.624.809; 7.488.549).
Анекс 2		
Точка 3.2	Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење. (150m3)	(4.624.830; 7.488.500); (4.625.250; 7.488.895); (4.625.170; 7.488.085); (4.624.670; 7.488.874); (4.624.706; 7.488.790); (4.624.522; 7.488.682); (4.624.644; 7.488.450); (4.624.809; 7.488.549).

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата.



1.1.3 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за животната средина (Службен Весник на РСМ Сл. весник Бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18,) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.

1.1.4. Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира и ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа дозвола. Сите програми кои треба да се извршат според условите на оваа Дозвола стануваат дел од дозволата.





## 2 Работа на инсталацијата

### 2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.1.1 : Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје III	Барање	01.11.2007
	Барање за измена	28.01.2020

2.1.2 Во инсталацијата за која се издава Дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од Дозволата.

2.1.3 Копија од Дозволата и оние делови од барањето кои се земени предвид во оваа Дозвола ќе бидат во секое време достапни до секој вработен чии должности се поврзани со некој од условите на оваа Дозвола.

2.1.4 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние условите од Дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршување на нивните обврски.

2.1.5 Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата, ќе бидат одржувани во добра оперативна состојба

### 2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.1.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје IV	Барање и прилог кон барањето	01.11.2007
	Барање за измена	28.01.2020

## 2.2 Техники на работа

- 2.2.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники опишани во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.3.1 : Техники на работа		
Опис	Документ	
Поглавје II	Барање	01.11.2007
Поглавје VIII	Барање	01.11.2007
	Барање за измена	28.01.2020

## 2.3 Заштита на подземните води

- 2.3.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде контролирана како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорени со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.4.1 : Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Прилог V	Барање	01.11.2007
	Барање за измена	28.01.2020



## 2.4 Ракување и складирање на отпадот

- 2.4.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.5.1 : Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје V	Барање	01.11.2007
	Барање за измена	28.01.2020

## 2.5 Преработка и одлагање на отпад

- 2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје V	Барање	01.11.2007
	Барање за измена	28.01.2020

## 2.6 Енергетска ефикасност

- 2.6.1 Операторот треба да има план за управување со енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.

Табела 2.7.1 : Енергетска ефикасност		
Опис	Документ	Дата кога е примено
	Барање	01.11.2007
	Барање за измена	28.01.2020

## 2.7 Спречување и контрола на несакани дејствија

2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.8.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.8.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје XII	Барање	01.11.2007
	Барање за измена	28.01.2020

## 2.8 Бучава и вибрации

2.8.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е опишано во документите наведени во Табела 2.9.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.9.1 : Бучава и вибрации		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Поглавје VI и VII	Барање	01.11.2007
	Барање за измена	28.01.2020

## 2.9 Мониторинг

- 2.9.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.
- 2.9.2 Ќе обезбеди:
- 2.9.2.1 безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
  - 2.9.2.2 безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.
- 2.9.3 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ISO стандардите.

## 2.10 Престанок на работа

- 2.11.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1 : Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Прилог XIII	Барање	01.11.2007
	Барање за измена	28.01.2020

## 2.11 Инсталации со повеќе оператори

- 2.11.1 Со инсталацијата за која се издава дозвола управува само еден оператор

## 3 Документација

- 3.1.1 Документацијата (“Специфицирана Документација”) ќе содржи податоци за:
  - 3.1.1.1 секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
  - 3.1.1.2 целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.
- 3.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време ќе бидат достапни:
  - 3.1.2.1 Специфицираната документација;
  - 3.1.2.2 Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата (“Други документи”).
- 3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
- 3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:
  - 3.1.4.1 да бидат читливи;
  - 3.1.4.2 да бидат направени што е можно побрзо;
  - 3.1.4.3 да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.
- 3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.
- 3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за
  - 3.1.6.1 Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;

- 3.1.6.2 најдобра проценка на создадената количина отпад;
  - 3.1.6.3 трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
  - 3.1.6.4 најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.
- 3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

## 4 Редовни извештаи

- 4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
- 4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 :
  - 4.1.2.1 во однос на наведени емисиони точки;
  - 4.1.2.2 за periodite za koi se odnesuvaat izve{taite navedeni vo Tabela D2 od Dodatok 2 i za oblikot i sodr`inata na formularite, operatorot i nadle`niot organ }e se dogovorат за време на pregovorite;
  - 4.1.2.3 davawe na podatoci za vakvi rezultati i procenki kako {to mo`e da bide barano od strana na formularite navedeni vo tie Tabeli; i
  - 4.1.2.4 ispra}awe na izve{taj do Nadle`niot organ vo rok od .....

## 5 Известувања

- 5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без Одложување :
- 5.1.1.1 кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- 5.1.1.2 кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- 5.1.1.3 кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- 5.1.1.4 било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.
- 5.1.2 Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1 согласно Распоредот 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.
- 5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве
- 5.1.3.1 перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- 5.1.3.2 престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- 5.1.3.3 повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).
- 5.1.4 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:
- а** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
- б** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);

ц за активности кога операторот оди во стечај  
склучува доброволен договор или е оштетен;

5.2.5 Операторот ќе обезбеди и одржува огласна табла за инсталацијата читлива за лицата кои се надвор од главниот влез на инсталацијата. Минималните димензии на таблата треба да бидат 1200 мм на 750 мм.

На таблата треба јасно да биде прикажано:

- Името и телефонскиот број на инсталацијата;
- Нормалното работно време;
- Името на имателот на Дозволата;
- Телефонскиот број за контакт во итни случаи вон работното време;
- Референтен број на Дозволата; и
- Каде може да се добијат информации за животна та средина во врска со оваа инсталација.

5.2.6 Во случај на несреќа Операторот треба веднаш да го известат Надлежниот и другите релевантни органи.



## 6 Емисии

### 6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела.

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1	Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат	Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат
A2	Котел за загревање	Излез од котел
A3	Силос за филер	Складирање на филер
A4	Граници на емисиите во воздухот	

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела,6.1.1, 6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.1.5 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела,6.1.1, 6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.1.5 на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во Табелите.

Табела 6.1.2 : ГВЕ за асфалтни бази со 17% содржина на кислород			
Параметри	Ознака на точка на емисија :		Фреквенција на мониторинг
	<b>Постројката за сушење и загревање на минералниот агрегат A1</b>		
Проток:			
	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/Nm <sup>3</sup> )МДК	
( прашина)		20 mg/ Nm <sup>3</sup>	2 Годишно

Табела 6.1.3: Гранични вредности на емисија при согорување кај уреди за ложење со влезна топлотна моќ до 1 MW кои за согорување користат течни горива			
	Ознака на точка на емисија: A2 Испуст од парен котел		Фреквенција на мониторинг
Вид на супстанца	Вид на гориво	ГВЕ	
Јаглерод оксид ( NOx) Изразено како NO2	Сите течни горива	175 mg/Nm <sup>3</sup>	
	Лесно масло за горење (гасоил) (Екстра лесно масло за домаќинства)	250 mg/Nm <sup>3</sup>	
	Масло за ложење - Мазут	350 mg/Nm <sup>3</sup>	
Чаднокатрански број	Сите течни горива	1	2 Годишно

Табела 6.1.4 : Граници на емисиите во воздухот	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/Nm <sup>3</sup> )МДК	Фреквенција на мониторинг
<b>Силос за филер А3 Прашина</b>		20 mg/ Nm <sup>3</sup>	2 Годишно

Табела 6.1.5 : Граници на емисиите во воздухот	Од (датум) Од денот на издавање на дозволата	Концентрација (mg/Nm <sup>3</sup> )МДК	Фреквенција на мониторинг
		< 50 mg/Nm <sup>3</sup>	2 Годишно

6.1.4 Операторот нема да ги надминува граничните вредности дадени во Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентен воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на гранични вредности, маргини на толеранција за гранични вредности, целни вредности и долгорочни цели.

6.1.5 Согласно Член 47 став 1 од Законот за Амбиентен воздух, за Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од определени поединечни стационарни извори:

(1) Правните и физичките лица сопственици, односно корисници на определени инсталации кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух, а кои не се опфатени со државната и/или локалните мрежи за мониторинг, се должни да изградат систем за следење на изворот на емисии и контрола на квалитетот на амбиентниот

воздух како и да постават во најблиската станбена зона која се наоѓа во правецот на ветерот најмалку една мерна станица за квалитетот на амбиентниот воздух согласно со интегрираната еколошка дозвола.1.

6.1.6 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,

6.1.7 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.

6.1.8 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да се минимизира емисијата.

**6.2. Емисии во почва**

Не се дозволени емисии во почва

**6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)**

Нема да има емисии

**6.4. Емисии во канализација**

Нема да има емисии

**6.5 Емисии на топлина**

Нема да има емисии

## 6.6 Емисии на бучава и вибрации

6.6.1 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно ниво. Програмата за преглед на бучавата треба да е во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.

6.6.2 Активностите на локацијата нема да доведат до зголемување на нивоата на бучава,

Дење	80 dB(A)
Ноќе	70 dB(A)

## 7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

## 8 Услови надвор од локацијата



## 9 Програма за подобрување

- 9.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било компетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

<b>Табела 9.1.1 : Програма за подобрување</b>		
<b>Ознака</b>	<b>Мерка</b>	<b>Датум на завршување</b>
1.	.Систем за отпашување на сепарацијата за гранулации	тековно
2.	Договор со овластена организација за мерење на емисии во воздух , контрола и замена на филтри	тековно
3.	Намалување на прашината која се создава од самото работење - Применување на постапки за спречување на ширењето на прашината со постапка на оросување т.е наводнување на работните површини каде што се врши товарење и транспорт, пристапните патишта (влезни и излезни од инсталацијата)..	тековно
4	Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина и физичко уредување на просторот - Да се продолжи со активноста на зазеленување за спречување на деградација на почвата, емисија на бучава и цврсти честички	тековно
5	Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина	тековно

## 10 Договор за промени во пишана форма

10.1 Кога својството “или како што е друго договорено напишено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

10.1.1 Операторот ќе ја даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола:  
и

10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

10.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

## Додаток 1

### Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

#### *Дел А*

- Име на операторот.
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
  - Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
  - Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
  - Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

#### *Дел Б*

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за справување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- Име  Пошта.....
- Потпис  Датум
- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

## Додаток 2

### Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.

Извештај	Фреквенција на извештајот	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (АЕР)	Годишно	До 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од 5 (пет) дена од инцидентот.
Мониторинг на воздухот	2пати годишно	До 31-ви март секоја година
Додаток на цели и задачи за животна средина	На секои 7 години, со годишно ревидирање	3 (три) месеци пред започнување на развојот